

ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА

- РЕЈТИНГОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ -

04.11.2012 година

Почитувани,

Во периодот помеѓу 29 октомври до 1 ноември 2012 година, **Институтот за Политички Истражувања од Скопје** спроведе телефонска анкета на **1115 испитаници** кои одговараа на повеќе актуелни политички прашања како дел од редовните испитувања на јавното мислење со цел да се измерат ставовите на граѓаните за нивната поддршка на политичките партии и нивните лидери.

Ова истражување беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија.

РЕЗУЛТАТИ

Во првото прашање се мереше **рејтингот на политичките партии и коалиции**, односно коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и најновата коалиција на СДСМ (вклучувајќи ги ВМРО-НП, ОМ, ЛДП и Достоинство). Резултатите од ова истражување покажуваат стабилен рејтинг на најголемите партии без позначајни позитивни или негативни отстапувања во однос на претходното истражување кое беше спроведено во мај 2012 година. На второто прашање се мереше **довербата во политичарите** во Република Македонија. И кај овие резултати нема поголеми поместувања, односно го следат трендот кој се забележува во резултатите од претходните истражувања, каде што најпопуларен политичер сеуште е лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, по кој следат лидерите на СДСМ, ДУИ и ДПА.

За која партија би гласале доколку парламентарните избори би се одржале следната недела?

	Процент
ниедна	14,1
друга	0,7
не знам/нема одговор	34,3
коалиција СДСМ	16,5
коалиција ВМРО-ДПМНЕ	22,5
ДУИ	6,5
ДПА	3,9
НДП	1,3
Вкупно	100,0


За која партија би гласале доколку парламентарните избори би се одржале следната недела?



Доколку само вие би одлучувале, кој политичар би го избрале како иден премиер на РМ?

	Процент
ниеден	21,9
друг	0,4
не знам/нема одговор	27,7
Бранко Црвенковски	8,1
Никола Груевски	23,3
Али Ахмети	6,2
Мендух Тачи	3,4
Руфи Османи	1,3
Радмила Шекеринска	4,0
Зоран Заев	3,6
Вкупно	100,0

Доколку само вие би одлучувале, кој политичар би го избрале како иден премиер на РМ?



НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,
Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)
ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје
тел. +389 2 3078 319
www.ipis.org.mk